

Во ситуација кога на македонската држава ѝ "гори под нозе" и кога од неа се очекува да донесе стратегија за тоа како ќе настапи во натамошните преговори за името со јужниот сосед, за да го најде своето место во Алијансата, македонските политичари размислуваат за распуштање на законодавниот дом и одржување предвремени парламентарни избори. Како тоа да е поважно од опстанокот на македонскиот народ и неговата држава?



Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**

Уште неопоравени од шокот кој Македонија го доживеа на букурешкиот Самит на НАТО, во кој не влеговме поради грчкото вето, македонската јавност деновиве е соочена со нови предизвици, односно со прашањето дали на државата ќе ѝ се случат предвремени парламентарни избори. Сепак, судејќи според развојот на настаните, очигледно евентуално на почетокот на јуни ќе се одржат овие вонредни избори. Меѓутоа, дилемата е дали со овој чекор политичарите сакаат да ја забошотат целата бркотница околу македонското фијаско во Алијансата, односно сега вниманието ќе се пренесочин кон тоа дали и кога ќе биде распуштено македонското Собрание. Или, поточно, наместо стратегија и конкретни чекори за решавање на грчко-македонскиот спор околу името, нашиве политичари ќе дискутираат кој со кого би коалицирал во новата законодавна власт. А, прашањето за името и за евроатлантското интегрирање на Македонија ќе го остават да тлее, како што тлееше изминативе 17 години.

Но, што е тука е. Да бидеме реални, вистината е дека прашањето за предвремени парламентарни избори не падна како гром од ведро небо. Всушност, постојано кружеа различни шпекулации на оваа тема, само што сега Демократската унија за интеграција јавно го соопшти тоа што го најавуваше, односно дека по НАТО ќе бара предвремени избори. Според нив, македонскиот законодавен дом не е во состојба да се справи со предизвиците кои се пред него, па затоа би било најдобро ова Собрание да се распушти.

ИНИЦИЈАТИВА

На Груевски лично ваквата иницијатива му ја соопштил првиот човек на интегративците, Ахмети, и тоа на сред-

бата на која премиерот требаше да му го пренесе она што се случуваше во Букурешт и впечатоците од неговата средба со американскиот претседател Џорџ Буш. Всушност, за оваа тема Груевски одржа поединечни средби и со неговиот коалиционен партнер Тачи, и со лидерката на најголемата опозициона партија СДСМ, Шекеринска, на кои не било отворено прашањето за предвремени избори. Но, јавноста остана и без одговор што всушност се случувало на средбите, бидејќи и Шекеринска и Тачи, на иницијатива на Груевски, заминаа без да дадат било какви изјави.

Она што барем засега се знае е дека премиерот го ислушал барањето на ДУИ и освен коментарот дека тоа е легитимно право на секој политички субјект, во неговата партија ВМРО-ДПМНЕ во однос на ова прашање се молчи. Сепак, иако за целава рашомонијада постојат различни информации, очигледно е дека Груевски и не е многу изненаден од ваквиот развој на настаните, зашто во јавноста веќе кружат информации според кои барањето на ДУИ се совпаѓало со најавите за распуштање

бедничките партии од македонскиот и од албанскиот политички блок. А доколку се реализира ова барање, тогаш би се исполнила една од точките од "Мајскиот договор" - влада според Баденероово правило. Нон сенс е тоа што наместо стратегија за името ние имаме два договора, но во корист на албанската заедница во државата и тоа т.н "Мајски" и т.н "Мартовски" договор. Но, по сè изгледа, проблемот не е во предвидените точки во договорите, зашто тие се некако идентични, туку тој е во тоа кој од албанските партии ќе биде во центарот на вниманието, односно дали Груевски ќе преговара со Ахмети или, пак, со Тачи. А, сè со цел што е можно повеќе да се соберат поени кај електоратот. Можеби и токму затоа ДУИ го покренува и прашањето за предвремени избори, односно одбива да преговара за "мартовскиот", зашто веќе постоел "мајскиот" договор.

Како овие политичари не можат да сфатат дека "ни гори под нозе" и дека наместо "мајски", "мартовски", или било какви и да се договори, потребни ни се конкретни чекори за одбрана на македонското име и достоинство. Потреб-

СОБРАНИСКИ ЈА ГЛОДА СТ ЗА МАКЕДОН

предвремени парламентарни избори, за што раководството на ВМРО-ДПМНЕ веќе донело одлука. Значи, ако ВМРО-ДПМНЕ ја поддржи иницијативата на ДУИ, зад неа ќе застанат 54 пратеници. За да се распушти законодавниот дом потребни се 61 пратеник, останатите гласови ќе се бараат во помалите партии. Доколку сè се одвива според предвиденото сценарио, македонското Собрание би можело да биде самораспуштено уште следната седмица.

Иако во овие моменти за нашата држава приоритетни треба да бидат други прашања, кај нас некако сè е превртено, измешано, или со еден збор е направено каша-попара. Па, наместо заеднички став во одбрана на името на државата, некој свесно ја злоупотребува, односно ја искористува ситуацијата за да условува. Верувајќи дека ќе ја однесат победата на вонредните избори опозиционите интегративци условуваат во новата влада да влезат по-

на ни е стратегија како ќе настапиме доколку сепак ни биде понуден нов предлог за името.

Колку и да е просирна изјавата на Тачи дека ниту предвремени избори, ниту референдум нема да ни помогнат да излеземе од ситуацијата по ветото во Букурешт, ние мораме да се согласиме со тоа.

Но, Тачи, не би бил вистинскиот Тачи, ако не е искоментира нешто во негов стил: "Државата има среќа што и оваа одлука зависи од мене".

Покрај ова, загрижува и прашањето што доколку по распуштањето на законодавниот дом се влоши безбедноста ситуација во земјава. Доколку на сè ова се додаде и нерешеното прашање со демаркацијата на границата со Косово, тогаш нормална е вознемиреноста на македонските граѓани. Значи, на државата, барем во овие моменти, потребен ѝ е план за не дај Боже, ако ескалираат настаните во следните осум

ШЕМА ЗА НОВИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ



ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ОДИ НА "РАСПУСТ"!?

Собраниските служби веќе ги доставија до пратениците материјалите со предлог-одлуката за распуштање на Собранието, која во вторникот ја поднесе пратеничката група на ДУИ. Седницата со единствена точка на дневен ред расправа за распуштање на Собранието, собранискиот спикер ја закажа за четврток (10 април). Ова се информации до затворањето на овој број. Претходно, и ИК на ВМРО-ДПМНЕ на

седница на ЦК му предложи две иницијативи - распуштање на законодавниот дом и формирање техничка влада. Ваквиот заклучок Извршниот комитет го темели на неколку причини: неефикасност во работата на Собранието на РМ, постојаната блокада од страна на опозиционите партии на процесите за донесување на реформските закони, злоупотреба на законодавниот дом за вулгарен политички маркетинг од одредени политички групации и враќање на неговиот углед.

ОТ МАНДАТ РАТЕГИЈАТА СКОТО ИМЕ

месеци, кога земјавата очекува датум за преговори со ЕУ.

ДСМ, пак, на седницата на Централниот одбор донесе заклучок дека партијата е за предвремена избори, но по затворањето на отворените прашања кои треба да резултираат со покана за НАТО и со датум за отпочнување преговори со ЕУ. Тоа би значело дека предвремените избори би требало да се одржат не подоцна од првото тромесечие на 2009 година.

ПЛАН

Во моментите кога Грција разработува нова стратегија за преговорите со името и за тоа како да ги подобри односите со Македонија, на која со ветото ѝ заби нож в грб, македонските политичари се во дилема дали прво да има избори, па преговори со Грција или финализирање на стратегијата како да го решат прашањето за името по отворе-

ната покана за Алијансата. Во оваа рашомонија секој влече на своја страна и се бори за свои интереси, иако официјалниот став на владиниот портпарол е дека власта е сконцентрирана на пошироки консултации и анализи на актуелната состојба, поради што во наредниот период ќе има средби со политичките фактори и експертите, а потоа ќе закаже лидерска средба, на која ќе се дискутира за стратегијата со која ќе продолжат преговорите за името.

Доколку и се одржат овие средби, не треба да бидеме многу оптимисти, зашто ја знаеме ситуацијата во која сега се наоѓа Македонија. Освен што е уценета, таа повторно се турка во некакви преговори, во кои треба да влезе со ладна глава зашто не смее да дозволи да ѝ се загуби идентитетот, а мора така навредена да продолжи да се движи кон НАТО и ЕУ.

Но, во целава ситуација ќе мора да се вклучи и меѓународниот фактор, кој

ќе треба да даде одговор на прашањето врз какви основи треба да преговара Македонија ако се знае дека нејзиниот сосед Грција не ги почитува основните човекови права и не го признава македонското малцинство кое живее на нејзина територија. Меѓународната заедница не смее да прави грешка и постојано да го поддржува грчкиот национализам преку негирањето на македонскиот идентитет, зашто тоа ја поткопува стабилноста на Македонија и на регионот.

По пировата победа во Букурешт, сега Атина, се обидува просирно да одглуми наш добар сосед и да раскажува како сака и нас да не види во Алијансата. Како начин за приближување на Грција кон Македонија грчките медиуми ја спомнуваат посетата на Дора Бакојани на Скопје, која најверојатно би се случила по евентуалните избори во Македонија. Други, пак, наведуваат дека е нејасно кога би продолжиле преговорите и дали Нимиц ќе излезе со нов предлог. Сепак, како најсоодветно време за продолжување на преговорите го посочуваат периодот од летото до есента кога во фокусот на вниманието ќе се најдат и македонските аспирации за добивање датум за преговори со ЕУ. Но, што ако дотогаш не го решиме ова прашање и што ако Грција повторно не условува со името? Можно ли е повторно да ни се случи истото сценарио како она во Букурешт? За сè ова треба да мислат македонските политичари, кои 17 години спиеја и сега "цацко им е виновен" за корсокакот во кој се најде нашата Македонија.